

## NAPSTER-ОВИОТ ГИГАБАЈТЕН ПЛЕЕР

Компанијата Napster, која сега има свој комерцијален сервис со сосема легална online музика за купување, го претстави и првиот сопствен плеер.



Napster PlaysForSure чини околу 50 американски долари, но може да се купи единствено во пакет со годишна претплата на Napster-овиот музички сервис кој, за жал, не е достапен за корисниците за овие предели. Опремен е со гигабајтна меморија, уредот е во состојба да репродуцира Napster DRM10 PlaysForSure формати, но и WMA и MP3, како и од видеоформатот MPEG4. Во со-

стојба е да прикажува и статични слики во JPG формат на екранот со резолуција 128 x 160 пиксели, а вграден е и FM приемник. Батеријата трае 40 часа, а димензиите му се еднакви со Nano iPod на компанијата Apple.



## SAMSUNG E-900

Samsung претстави уште еден модел од серијата E, кој по проверениот рецепт ќе се обиде да го најде својот пат на пазарот на мобилни телефони. Станува збор за три-банд мобилен телефон со EDGE, Bluetooth и USB конективност. Во него е вградена и солидна камера од 2 мегапиксела, а може да послужи и како музички плеер. Од форматите ги поддржува MP3/AAC/AAC+/AAC+(e)/WMA, а неговите моќни мултимедијални способности ги дополнува и можноста за видеоснимање во MPEG-4 формат. Што се однесува до меморијата, во него се вградени 80 MB, но тука е и просторот за мини SD мемориска картичка.

Неговата цена сè уште не е соопштена.



## КРЕВЕТ ОД ЕДЕН МИЛИОН ЕВРА

Холандскиот архитект Janjaap Ruijsenaars (брзо изговорете го три пати едноподруго) направил прототип на кревет кој лебди во воздухот, со помош на магнети, што мора да се признае дека е многу "кул". Би било "покул" доколку и цената би му била "кул" но, за жал, тој чини 1,2 милиони евра. Со оглед на цената, не е воопшто чудно што дизајнерот на магнетно лебдечкиот кревет (засега постои само во прототип верзија, чие производство чинеше 115.000 евра), го претстави на саемот за милионери - Millionaire Faire, бидејќи таму се собира екипа на која не ѝ е битна цената на нештата. Сепак, повеќе од милион евра за еден кревет навистина е повеќе од прескапо дури и за овие богаташи - бидејќи освен него ќе мора да купат и друг скап ентериер, музички систем итн.

Што се однесува до материјалите, креветот нема многу - едноставно тој лебди со помош на специјални елементи на подот и во него самиот, кои му овозможуваат да лебди во воздухот и на него да поднесе тежина до 900 килограми.

За да го држат креветот во воздух употребени се многу јаки магнети, во комбинација со електрицитет, железо, хемиска формула Nd2Fe14B, а и некои магнети кои поради одредени особини најчесто се користат во врвните звучници и микрофони.



Подготвил:  
**Александар КЕЛТАНОСКИ**

## GOLDVISH СО МОБИЛЕН ВРЕДЕН 1 МИЛИОН ЕВРА

Продолжувајќи го трендот на изработка на интересни дијамантски предмети, швајцарската компанија GoldVish произведе уникатен мобилен телефон, кој "светка" со 120 каратни дијаманти, вредни околу еден милион евра. Телефонот, исто така, располага со Bluetooth, камера со 8x дигитален зум, MP3 плеер, FM радио, како и вградена мемориска карта од 2GB и EDGE конекција. Инаку, мобилниот телефон на GoldVish е дизајниран од Emmanuel Gueit.

